

Досие на годишен план

За период 2020 - Верзија 8

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Центар за развој на Третиот-Североисточен плански регион**

I.1.2) Адреса: **Илинденска бб.**

I.1.3) Град и поштенски код: **Куманово 1300**

I.1.4) Интернет адреса:



I.1.5) Лице за контакт: **Горѓи Петрушевски**, адреса на е-пошта: **georgi@northeastregion.gov.mk** телефон/факс: **031/550-115/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги


ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки



Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка за иновативен проект во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“	32000000-3	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Март	Донација од Швајцарска агенција за развој со кофинансирање на Влада на РСМ, претставувана од МЛС, согласно Упатство и Договор склучен со МЛС	
Набавка на опрема за непречено движење и пристап на лица со посебни потреби	33193000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Октомври	Набавка на опрема за непречено движење и пристап на лица со посебни потреби во согласност со Активност 2.2.1 од проект од Грантовата шема со наслов: „ Социјална инклузија на деца од рурални средини и згрижување на жртви на семејно насилство, поплави и пожари “ во рамките на проектот: „ Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој “	
Набавка на гориво за службено моторно возило	09000000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	Декември	Центар за развој има потреба од гориво за сопствено сл. возило заради континуирана реализација на работни состаноци/работилници со општините во СИПР, увид во реализација на проектите на лице место, како и меѓурегионална соработка	




Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
					со Центрите за развој и потреба од координација за Меѓугранични проекти со Р. Бугарија	
Набавка на канцелариски материјали	30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Декември	Редовна годишна набавка на канцелариски потрошен материјал	







Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на услуги за примена на регионални форуми во процесот на идентификација на проектни идеи за грантова шема (организирање на 4 регионални форуми)	55000000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари	Донација од Швајцарска агенција за развој и Влада на РСМ, претставувана од МЛС, согласно договор склучен со МЛС наш дел. бр. 05-166/1 од 25.12.2019 година врска дел. бр. на МЛС 02-248/1 од 30.12.2019 година.	
Стручен надзор над градежни работи за потребите на Центар за развој на Третиот-Североисточен плански регион	71000000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Мај		
Изведба на градежно-занаетчиски работи во објектот во склоп на рекреативниот регионален центар Базен Куманово-2 (Активност 6), во рамките на проектот; „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточен плански регион – Фаза 3“	45000000-7		Конкурс за избор на идејно решение	Март	Резултати: Ќе се зголеми бројот на туристи и спортски екипи (припреми) од регионот и пошироко на овој важен комплекс.	

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Интервенции за оформување на функционална средина, Спортско - Рекреативен Центар, Куманово	IA27-7 45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Јануари	Резултати: Воспоставување на функционална структура во склоп на регионалниот спортски центар - Куманово 	
Реконструкција на патни правци во општина Липково за подобра поврзаност на Североисточниот и Скопскиот регион. (Активност бр.1 и 2 од Апликацијата до БРР)	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Март	Резултати: Преку реконструкцијата на лок. патни правци ќе се овозможи поврзување на 	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
					голем број населени места од општина Липково, директно до регионалниот патен правец Р1102, Скопје - Куманово	
Реконструкција на кров на спортска сала, во рамки на регионалниот спортски центар – Куманово во рамките на проектот: „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион – Фаза 5“ (Активности 2 од Апликацијата до БРР)	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Март	Резултати: Реконструрани 3.530м2 кров на спортска сала, во рамки на регионалниот спортски центар – Куманово	
Градежни и градежно занаетчиски работи за довршување на градежно занаетчиски работи и ставање во целосна функција на видиковец на тераса на Хотел-олимписки базен, во склоп на регионалниот спортски центар во Куманово , во рамките на проектот: „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион – Фаза 5“ (Активности 1 од Апликацијата до БРР)	45000000-7 IA23-5	Работи	Поедноставена отворена постапка	Март	Резултати: Довршен и ставен во функција видиковец/тераса од 364 м2 на хотел-олимписки базен, во склоп на регионалниот спортски центар во Куманово.	
Изведба на градежно-занаетчиски работи во објектот во склоп на рекреативниот регионален центар Базен Куманово-2 (Активност 6), во рамките на проектот; „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточен плански регион – Фаза 3“	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Март	Резултати: Ќе се зголеми бројот на туристи и спортски екипи (припреми) од регионот и пошироко на овој важен комплекс.	
Изградба на локален пат во село Младо Нагоричане маала Брадиновци, општина Старо Нагоричане и Изградба на патен правец во с.Псача (делница Старо школо - Дамјанска маала), општина Ранковце, во рамките на проектот: „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион – Фаза 5“ (Активности 3 и 4 од Апликацијата до БРР)	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Април	Резултати: - Со Активност 3- Изграден локален пат во село Младо Нагоричане маала Брадиновци, општина Старо Нагоричане во должина од 645метри. Резултати: -Со Активност 4- Изграден патен правец во с.Псача (делница Старо школо -	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
					Дамјанска маала), општина Ранковце во должина од 1 километар	
Подобрување на туристичка инфраструктура за пристап до туристички локалитети во општина Крива Паланка, во рамките на проектот: „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион – Фаза 5“ (Активност 5 од Апликацијата до БРР)	IA27-7 45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Април	Резултати: - Изградени патеки за пешаци долж главната улица во Крива Паланка од десната страна почнувајќи од влезот на градот до Стара чаршија во должина од 2.240,74метри	
Набавка за инвестициски проект во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамноперен регионален развој“	45000000-7 IA23-5	Работи	Поедноставена отворена постапка	Април	Донација од Швајцарска агенција за развој со кофинансирање на Влада на РСМ, претставувана од МЛС, согласно Упатство и Договор склучен со МЛС	
Реконструкција на патен правец од регионален пат 1205 – с. Талашманци – с. Крилатица, с. Нежилово во должина од 928,52 метри, во рамките на проектот: „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион – Фаза 5“ (Активност 6 од Апликацијата до БРР)	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Мај	Резултати: Реконструиран патен правец од регионален пат 1205 – с. Талашманци – с. Крилатица, с. Нежилово во должина од 928,52 метри, општина Кратово	
Реконструкција на кружна сала во простор наменет за промоција на туристички атракции на Североисточен плански регионот, во рамките на проектот: Промоција на туристички атракции на Североисточен плански регион (Активност 1 од Апликацијата до БРР)	45000000-7 IA27-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Мај	Резултати: Ќе се реконструира комплетно старата кружна сала, која се наоѓа во зградата на поранешен Комитет во општина Куманово	
Североисточен плански регион со подобар пристап до обработливи површини во подрачја на интензивна земјоделска дејност	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Јуни	Од јавен повик на Министерство за земјоделство, шумарство и	  

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
					водостопанство, согласно Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој; изработка на тампонски слој на улици и патишта во СИПР	

Датум на првична објава на ЕСЈН **15.01.2020**

Датум на објава на верзија **21.10.2020 15:39**